

Врз основа на член 14 став 4 од Законот за Математичко-информатичка гимназија, а во согласност со член 4 од Правилникот за посебните критериуми на истакнати стручни лица кои ја остваруваат воспитно-образовната работа на Математичко-информатичка гимназија, Директорот на гимназијата рспишува:

ЈАВЕН ОГЛАС

1. За избор на истакнати стручни лица кои ја остваруваат воспитно-образовната работа на македонски наставен јазик во Математичко-информатичка гимназија по следните наставни предмети:

Редброј	Наставен предмет	Фонд на наставни часови неделно
1.	Алгебра	6
2.	Геометрија	6
3.	Функции и реални броеви	6
4.	Програмирање	6
5.	Информатика	6

2. За избор на истакнати стручни лица кои ја остваруваат воспитно-образовната работа на албански наставен јазик во Математичко-информатичка гимназија по следните наставни предмети:

Редброј	Наставен предмет	Фонд на наставни часови неделно
1.	Алгебра	3
2.	Геометрија	3
3.	Функции и реални броеви	3
4.	Програмирање	3
5.	Информатика	3

Услови и Критериуми за избор на истакнати стручни лица:

За истакнато стручно лице може да се избере лице кое покрај општите услови пропишани со Законот за средно образование, Законот за Математичко-информатичка гимназија ги исполнува и следните посебни услови

- да има стекнато научен степен доктор на науки на соодветната област
 - да е запишан на докторски студии на соодветната област или
 - да има стекнато научен степен магистер од соодветната област.
 - истакнат професор со завршен VII -1 степен од соодветната област, односно да бил ментор на ученик кој бил награден на престижен меѓународен натпревар од соодветната област
- Лицата кои исполнуваат еден од погоре наведените посебни услови треба да се во редовен работен однос (универзитет, институт, училиште) во соодветната област.

Предност при избор за истакнати стручни лица имаат кандидатите кои се избрани во наставно-научни звања на соодветната област на високообразовните установи во Република Северна Македонија. Јавниот оглас трае 3 (три) работни денови од денот на објавување. Математичко-информатичката гимназија Истакнатите стручни лица ќе ги ангажира до 31 декември 2021.

Сите потребни документи во оригинал форма или заверена фотокопија на нотар, да се доставуваат до Државното средно училиште Математичко-информатичка Гимназија – Скопје, со адреса на Бул. Партизански одреди број 91, Скопје **со препорачана пошта, брза пошта или во архивата на училиштето**. Некомплетните, неуредните и ненавремено доставените документи ќе бидат отфрлени и нема да се разгледуваат.

Контакт лице по јавниот оглас: д-р Јулија Гајдаџиева – **директор на училиштето** со контакт телефон **078 355 221** и контакт е-маил адреса dsu.mig.skopje@gmail.com